

УПАТНИЦА (пополнува студентот)

Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот и условите за организирање на практична настава на студентите (Службен весник на РМ бр.120/2010), УАКС го упатува студентот:

Име и презиме: _____

ИД број: _____

на практична настава кај **организацијата**: _____

во **периодот** (минимум 30 дена): _____

Во рамките на единицата на Универзитетот (**Факултетот**):

со цел запознавање на работните процеси во организацијата и стекнување со целно ориентирани стручни и меки квалификации.

Во текот на практичната настава, практикантот ќе води **Дневник за стекнатите знаења и вештини** за периодот во кој ја посетува праксата и своеволно, ќе работи на истражување и изготвување на проектна работа

Раководител на Центар за кариера
Сандра Грујевска



ДНЕВНИК НА СТЕКНАТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ (пополнува студентот)

Датум

Активност



A Legacy of Excellence

ПОТВРДА
(пополнува организацијата)

Организацијата: _____

Потврдува дека студентот: _____

Посетуваше практична настава во времетраење од _____ дена, во периодот:

Од _____ до _____

Притоа, Практикантот беше следен и советуван од страна на менторот:

Практикантот ги извршуваше договорените активности согласно Дневникот на стекнати знаења и вештини.

Забелешки и препораки од менторот:

Датум и место: _____

Потпис на менторот

Печат од организацијата

ЕВАЛУАЦИЈА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (пополнува студентот)

Евалуацијата ја пополнува студент после реализација на практична настава. Оваа евалуација служи како фидбек од студентот за квалитетот на практичната настава и им служи на вработените во центарот за кариера да го оценат квалитет на организацијата која ја нуди практичната настава. Ве молам бидете реални при пополнување на евалуацијата. Оваа евалуација НЕМА да биде споделена со организацијата во која сте извршиле практична настава без ваша дозвола.

Документот треба да го доставите во Центарот за кариера

Име и презиме на студентот

Организација каде се реализира практичната настава

Ментор

Факултет

Смер

Накратко опишете ја работата која ја извршивте за време на практичната настава?

Какво беше влијанието на практичната настава и дали придонесе за развој на вашиот приватен и професионален живот?

- Придонесе
- Непридонесе
- Друго (коментар): _____

Дали искуството за време на студирањето или на некој предмет посебно ви беше значаен и ви помогна за време на практичната настава?

Рангирај ги категориите дадени подолу (5-Одлично, 4-многу добро, 3-задоволително, 2-треба да се подобри, 1-незадоволително)

Работни обврски	5	4	3	2	1
Работна околина					
Добиен формален тренинг					
Добиен неформален тренинг					
Добиени стручни знаења и вештини					
Добиени општи знаења и вештини					
Фидбек за работата извршена					
Супервизија од страна на менторот					
Квантитет на работни обврски зададени					
Интеракција со вработените					
Искористено знаење од факултет					
Добиено професионално знаење					
Компатибилност со курикулумот					
Координација со Центарот за кариера					
Вкупен резултат					

Заокружи:

- Платена пракса
- Неплатена Пракса
- Пракса во период од 30 дена
- Пракса во период од повеќе од 30 дена (колку?): _____

Дали би препорачале други студенти да одат на пракса во оваа организација:

- Да
- Не

Дата

Потпис
